



## Посебни услови за индексно осигурување на посеви од недостиг на врнежи (метеоролошка суша)

Одделни изрази во овие Посебни услови го имаат следното значење:

**Индексно осигурување** е осигурување кај кое надоместот за штета според овие Услови зависи од временските параметри;

**Метеоролошка суша** е недостиг (отстапување) на количина на врнежи во одреден временски период во однос на повеќегодишниот просек;

**SPI** (стандардизиран индекс на врнежи) е индекс кој покажува за колку врнежите во одреден период отстапуваат од нормалните очекувани врнежи (стандардизираната табела на индексите е прикажана во Прилог бр. 1 од овие Посебни услови);

**SPI 2** е избран период од 2 месеца, односно 60 дена;

**SPI 3** е избран период од 3 месеци, односно 90 дена.

### член 1: осигурени опасности

- [1] Осигурувањето согласно овие Услови го покрива договорениот дел за штета што ќе настане поради метеоролошка суша, односно кога SPI е еднаков или понизок од вредноста на индексот утврден во Договорот за осигурување.

### член 2: предмет на осигурувањето

- [1] Предмет на осигурување согласно овие Посебни услови се житните култури: пченица, јачмен, овес, 'рж, тритикале, просо, пченка и соја.
- [2] Со индексот SPI 2 се осигуруваат житни култури чија жетва е во летните месеци, како што се пченица, јачмен, овес, 'рж, тритикале и просо.
- [3] Со индексот SPI 3 се осигуруваат житни култури чија жетва е во есенските месеци, како што се пченка и соја.

### член 3: услови за склучување на осигурувањето

- [1] Осигуреникот е должен да ги осигури сите посеви од ист вид.
- [2] Осигурувањето на посевите согласно индексот SPI 2 за период од 2 месеца мора да биде склучено најдоцна до 20 април.
- [3] Осигурувањето на посевите согласно индексот SPI 3 за период од 3 месеци мора да биде склучено најдоцна до 15 мај.
- [4] Осигурувањето на посевите согласно овие Посебни услови може да се склучи само доколку површините не се оштетени од град, пожар и гром.

### член 4: сума на осигурувањето

- [1] Сумата на осигурување согласно овие Посебни услови е договорената вредност на посевите.

### член 5: почеток и престанок на обврската на осигурувачот

- [1] Осигурувачот има обврска да плати надомест од осигурување согласно одредбите на овие Посебни услови за штетите настанати во периодот:
  - 1) SPI 2 – од 16 април заклучно до 15 јуни во тековната година,
  - 2) SPI 3 – од 16 мај заклучно до 15 август во тековната година.

### член 6: осигурен случај

- [1] Осигурен случај се смета дека настанал кога вредноста на SPI-индексот е еднаква или пониска од договорената вредност во договорениот период согласно овие Посебни услови и индексот е објавен/потврден од страна на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

### член 7: обврски на осигуреникот по настанување на осигурен случај

- [1] Кога ќе настане осигурен случај, осигуреникот е должен да ја пријави штетата во рок од 14 дена по денот на објавата/потврдата на SPI-индексот од страна на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

### член 8: процена и пресметка на штетата

- [1] Штетата се утврдува врз основа на вредностите на SPI-индексот по поединечната катастарска општина (КО) објавени од страна на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).
- [2] Осигурувачот ја пресметува штетата за осигурената површина по поединечната КО на која настанал осигурен случај.
- [3] Кога осигурената површина зафаќа повеќе КО, штетата ќе се пресметува по вредностите на SPI за таа КО во која се наоѓа најголемиот дел од катастарската парцела.

### член 9: надомест од осигурувањето

- [1] Највисокиот можен надомест од осигурувањето претставува договорената сума на осигурување намалена за договорената одбитна франшиза.
- [2] Висината на надоместот од осигурувањето зависи од сумата на осигурување и вредноста на SPI-индексот согласно овие Посебни услови.
- [3] Надоместот од осигурување по поединечна култура изнесува:
  - 1) При вредност на SPI пониска од -1,5 до 50 % од договорената сума на осигурување,
  - 2) При вредност на SPI пониска од -2 до договорената сума на осигурување.
- [4] При вредност на SPI повисока од -1,5 осигурувачот нема обврска за надомест на штета.
- [5] Вредностите од став 3, точка 1 и 2 се утврдуваат и во полисата за осигурување.

### член 10: важење на општите услови за осигурување на посеви и плодови

- [1] За осигурувањата склучени во согласност со овие Посебни услови важат и Општите услови за осигурување на посеви и плодови.
- [2] Доколку некои од одредбите на Општите услови за осигурување на посеви и плодови се спротивни на одредбите на овие Услови, ќе се применуваат одредбите утврдени во овие Посебни услови.

**ПРИЛОГ БР. 1**

**Општа табела за вредностите на SPI-индексот и веројатноста за појава**

Вредност на индексот	Опис на вредностите	Веројатност на појава
+2 и повисок	екстремно влажно	2,3 %
+1,5 до +1,99	многу влажно	4,4 %
+1,0 до +1,49	умерено влажно	9,2 %
-0,99 до +0,99	нормално	68,2 %
-1,0 до -1,49	умерено суво	9,2 %
-1,5 до -1,99	многу суво	4,4 %
-2 и понизок	екстремно суво	2,3 %

Целта на табелата е да се запознаат со бројните вредности на индексот и со описната вредност на појавата. Вредностите на индексите кои го обврзуваат осигурувачот се наведени во полисата за осигурување.